



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ  
Петок, 26 септември 1958  
Број 29  
Година XIV

Претплатата за 1958 год. изнесува 1.060 дин. Овој број чини 50 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

244.

На основа член 20 став 3 и член 26 став 1 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Советот за просвета на Народна Република Македонија донесува

### ПРАВИЛНИК ЗА ПРИВАТНИТЕ И ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИСПИТИ ВО СТРУЧНИТЕ ШКОЛИ

#### I. ПРИВАТНИ ИСПИТИ

##### Член 1

Приватен испит за еден или повеќе класови во сите видови стручни училишта можат да полагаат лица кои имаат нужна школска претспрема предвидена за упис во соодветен клас и се наоѓале најмалку три години на работно место од соодветната струка за која кандидатот сака да полага приватен испит, доколку со други прописи не е одредено поинаку.

Исто така право на приватно полагање во сите видови стручни училишта имаат и оние лица кои завршиле најмалку двегодишно стручно училиште за квалификувани работници со завршен испит ако се наоѓаат на работни места во соодветната струка за која се пријавиле за полагање приватен испит. Важни кандидати можат да полагаат приватен испит само во училиште што е од ист смер со училиштето за квалификувани работници што го завршиле.

##### Член 2

Приватните испити по правило, се полагаат на настапниот јазик на училиштето. По барање од кандидатот полагањето на приватен испит може да се одобри и на друг настапен јазик. Решение за ова донесува наставнички совет на училиштето.

##### Член 3

Приватни испити се полагаат во три редовни испитни рокови: јануарски, јунски и августовски.

##### Член 4

За една учебна година може да се полага приватен испит за еден или повеќе класови и дипломски испит.

На приватен испит од повисок клас кандидатот се допушта по успешното завршување на претходниот клас.

##### Член 5

Приватен испит може да се полага:

1. во еден испитен рок за еден или повеќе класови по сите предмети;

2. по група предмети од еден клас во повеќе испитни рокови во рок од две години, сметајќи од денот на започнувањето на полагањето на првата група. Групните предмети ги одредува кандидатот.

На кандидатот кој во рок од две години не ги положи со успех сите предмети од започнатиот клас му се ништат положените испити и се упатува на повторно полагање испит за тој клас.

Одредбите на претходниот став не се применуваат на кандидатите што полагањето на класот не го свршиле во двегодишен рок по оправдани причини (болест, воена вежба, отслужување на редовниот воен рок и сл.).

За кандидатите од претходниот став течењето на двегодишниот рок се прекинува со настапувањето на причината, а одново почнува да тече по нејзиниот престанок. Решение за прекинување на течењето на рокот односно на неговото поновно почнување донесува директорот на школата. Против ова решение може да се поднесе жалба преку школата до Секретаријатот за просвета на народниот одбор на околината во рок од 15 дена од примањето на решението.

##### Член 6

Приватен испит, по правило, се полага во училиштето на чие подрачје кандидатот постојано живее.

По исклучок, во оправдани случаи, испитот може да се полага во училиштето на чие подрачје кандидатот нема постојано живеалиште. Решение за ова донесува наставничкиот совет на училиштето во кое кандидатот се пријавил за приватен испит.

##### Член 7

Кандидатот што почнал да полага приватен испит од еден клас во едно училиште должен е полагањето да го доврши по сите предмети од тој клас во тоа училиште.

Продолжување на полагањето од истиот клас во друго училиште може, по исклучок, да се одобри само ако кандидатот го менил местото на постојано живеење. Во тој случај директорот на училиштето во кое кандидатот почнал со полагањето издава уверение во кое се означува кои предмети и кога кандидатот ги полагал и каков успех покажал од тие предмети.

##### Член 8

Приватен испит полагаат кандидатите спрема настапниот план и програм кој е пропишан за редовните ученици.

Кандидати кои не се обврзници на предвојничка обука се ослободуваат од испитите за предвојничка

обука. Испитната комисија може, по оправдани причини да ослободи поедини кандидати од полагање на практичниот дел од испитите по фискултура.

#### Член 9

Лицето што сака да полага приватен испит поднесува до училиштето молба таксирана по Законот за таксите со потребни документи. Во молбата треба да се наведе целиот тек на школувањето и означи кој клас и на кој начин ќе го полага (по сите предмети во еден испитен рок или по група предмети).

Кон молбата кандидатот прилага:

а) оригинално свидетелство за завршен претходен клас;

б) извод од матичната книга на родените;

в) потврда дека е уплатил износ на надоместокот за приватен испит спрема Одлуката за плаќање накнада за полагање приватни испити;

ц) потврда за работа во соодветната струка.

Својот идентитет кандидатот го докажува со лична карта или на друг погоден начин.

Ако кандидатот се јавува да полага втора или понатамошна група предмети поднесува само пријава во која означува која група предмети ја пријавува и се повикува на молбата со која се пријавил за полагање испит од тој клас.

Молбата за приватен испит се поднесува во рок што ќе го определи директорот на училиштето.

#### Член 10

Одобрение за полагање приватен испит и распоред на испитите дава односно врши наставничкиот совет на училиштето, по предлог на директорот.

Против решението на наставничкиот совет со кое не се уважува молбата за полагање приватен испит, може да се подаде жалба преку училиштето до Секретаријатот за просвета и култура при народниот одбор на околицата во рок од 15 дена од денот на примањето на решението.

#### Член 11

Приватните испити се полагаат пред испитни комисији за поедини класови што ги именува наставничкиот совет на училиштето по предлог на директорот. На членовите на испитните комисији им се одредуваат заменици.

Испитните комисији се состојат од три члена и тоа: претседател, стален член и член испитувач за секој предмет. Претседател на испитната комисија е по правило, класниот раководител за оној клас за кој кандидатот полага приватен испит.

#### Член 12

Дипломски испит приватните ученици полагаат истовремено и заедно со редовните ученици според прописите што важат за редовните ученици.

#### Член 13

Приватниот испит се состои од практичен, писмен и устен дел а во училишта каде не се изучуваат општообразовните предмети од практичен и устен дел и се полагаат по истиот редослед.

#### Член 14

Практичниот испит се полага само во оние училишта каде практичната работа се оценува како

посебен предмет и се изведува на училишните објекти и работилници односно во соодветни објекти и работилници во присуство на испитната комисија.

Практичниот испит се состои од практична работа и усно излагање.

Прашањата по практичниот испит се даваат така да содржат една или повеќе практични задачи спрема видот на училиштето, од кои испитната комисија ќе може да се увери дека кандидатот напослоно овладал со практичната обука што ја изведуваат редовните ученици во училиштето.

Начинот и времетраењето на практичниот испит го определува управата на училиштето во која кандидатот полага.

По обавениот практичен испит, кандидатите кои добиле позитивна оценка се допуштаат на писмен испит.

Во случај кандидатот да не го положи практичниот дел од испитот, не може да полага испит од останатите предмети и се смета дека не го завршил класот.

Против решението на испитната комисија со кое кандидатот не се допушта на понатамошно полагање на испитот, не е допуштена жалба.

#### Член 15

Писмен дел од испитот се полага од предметите по кои редовните ученици во текот на учебната година работат писмени односно графички работи.

Писмениот дел од испитот трае 2 часа по секој предмет. Писмениот дел на испитот од стручните предмети може да трае и повеќе од два часа но не повеќе од 4 часа.

Темите за писмените задачи ги определува испитната комисија по предлог од предметниот наставник.

#### Член 16

Пред самиот почеток на писмениот дел од испитот претседателот на испитната комисија е должен да им обрне внимание на кандидатите дека без дозвола на присутните членови на испитната комисија не можат да ги напуштаат просториите во кои се обавува испитот, како и дека се должни писмениот задаток да го работат самостојно и дека не смеат да употребуваат недозволен средства.

Кандидатот кој ќе го прекрши прописот од претходниот став ќе биде опоменет. Ако тој и после опомената изврши поновен прекршај се оддалечува од испитот и не може да продолжи со полагањето во тој испитен рок. Исто така кандидатот не може да продолжи со полагањето на испитот во тој рок ако испитната комисија дополнително установи, по одржаниот писмен дел од испит, дека кандидатот препишал задаток или се користел со недозволен средства.

#### Член 17

Писмените работи кандидатите ги работат под надзор на предметниот наставник и уште еден член на испитната комисија.

#### Член 18

Писмениот задаток го прегледуваат и оценуваат предметниот испитувач и уште еден член од испитната комисија. Во случај на несогласување за оценката, конечна оценка дава испитната комисија.

Оцената од писмениот дел од испитот се внесува во записникот за приватниот испит.

#### Член 19

На усен дел од испитот се пуштаат сите кандидати без оглед на оценката од писмениот дел на испитот.

На усниот дел од испитот од секој предмет се поставуваат по три прашања.

Усниот дел од испитот по секој предмет трае најмалку 15 минути.

#### Член 20

Усниот и писмениот дел од испитот не можат да се одржат во ист и не можат да се изведуваат после 20 часот.

#### Член 21

Прашањата на усниот дел од испитот се поставуваат врз основа на наставната програма која е предвидена за класот кој кандидатот го полага.

#### Член 22

Оценка за усниот дел од испитот како и конечна оценка по предметот предлага секој испитувач за својот предмет. За секоја оценка од испитот, одлучува испитната комисија со мнозинство на гласови.

#### Член 23

Оценувањето на приватните ученици се врши како и за редовните ученици.

#### Член 24

На приватните испити кандидатите треба да покажат дека го совладале материјалот пропишан за класот што го полагаат.

#### Член 25

Кандидатот што во текот на теорискиот дел од испитот добие слаба оценка по поедини предмети, полага по нив поправен испит во наредните рокови. Положените испити од поедините предмети не се ништат; ако кандидатот во текот на полагањето на еден клас во рок од две години од денот кога го почнал полагањето на соодветниот клас добие позитивни оценки по предметите по кои бил упатен на поправен испит.

#### Член 26

Во текот на двете години во кои се полага класот бројот на поправните испити од поедини предмети не се ограничува.

Ако кандидатот во текот на испитот без оправдани причини одустане од понатамошното полагање било на практичниот, писмениот или усмениот, се смета дека предметите по кои одустанал не ги положи.

Одустанувањето од предниот став не влијае на веќе положените испити.

#### Член 27

За време на испитите кандидатите се должни да се придржуваат на прописите и вообичаениот ред за работа на практичните, писмените и усните испити.

Претседателот на испитната комисија ќе ги запознае кандидатите со одредбите на предниот став.

Поради тешки дисциплински прекршаи за време на испитот, Испитната комисија ќе го одбие кан-

дидатот од понатамошното полагање на испитот и ќе му забрани полагање на приватниот испит за време од 6 месеци до една година. Оваа казна се внесува во записникот и во главната книга за приватните испити а се констатира и на грбот од последното школско свидетелство кое кандидатот го приложил кон молба за полагање на испитот.

#### Член 28

Против неправилностите во спроведувањето на испитите и во работите на испитната комисија е допуштен приговор. Приговорот се поднесува до директорот на училиштето во рок од три дена по соопштувањето на резултатите од испитот.

Директорот е должен решение по приговорот да донесе во рок од 48 саати по неговото поднесување.

#### Член 29

Против оценката на испитот не е допуштен ни приговор ни жалба.

#### Член 30

Членовите на испитната комисија и другите наставници што присуствуваат на приватните испити должни се да го чуваат како службена тајна сето она што ќе го сознаат во текот на испитот и не смеат да даваат никакви сведенија за одлучувањето на испитната комисија и утврдувањето на успехот.

#### Член 31

По свршувањето на испитот и утврдувањето на оценките претседателот на испитната комисија, во присуство на членовите на комисијата им го соопштува на кандидатите резултатот на испитот.

#### Член 32

За секој кандидат, за секој испитен рок се води посебен записник за полагањето.

Во заглавието на записникот се внесува: името, татковото име и презимето на кандидатот, датата на раѓањето, место на раѓањето, кога и каде го завршил претходниот клас, број и дата на одобренieto за полагање, начинот на полагањето (цел клас или по групи), кои предмети ги полагал, ако полагал по групи предмети и како е утврден идентитетот на кандидатот.

Потоа во записникот се внесуваат податоци за практичниот дел од испитот, за темите од писмените работи и прашањата од усниот дел од испитот, по секој предмет што го полагал, оценките од практичниот дел од испитот и писмените работи, оценките од усниот дел од испитот, општите оценки од секој предмет и на крајот одлуката на испитната комисија за покажаниот успех како и одделните мислења ако има такви.

Записникот го води членот на испитната комисија што ќе го определи претседателот, а го потпишуваат претседателот и сите членови на испитната комисија.

#### Член 33

По завршетокот на испитот оценките од записникот се внесуваат во главната книга за приватните испити која се води за секој клас посебно.

Обрасците за главната книга и записниците за приватните испити ги пропишува Советот за проsvета на НРМ.

Податоците од записникот во главната книга ги пренесува претседателот на испитната комисија кој ги пополнува и свидетелствата.

#### Член 34

Свидетелствата за приватните испити ги потпишува директорот на училиштето и претседателот на испитната комисија.

#### Член 35

Записниците и писмените работи за приватните испити се чуваат најмалку 5 години во училишната архива.

#### Член 36

На кандидатите што ќе го положат со успех испитот за еден клас им се издава свидетелство за завршениот клас.

Свидетелствата што им се издаваат на приватните ученици се еднакви како и за редовните, со разлика што во нив се означува дека класот го полагал приватно и не се внесува оценката по поведење. Во напомената се внесува: „Приватен испит полагал во време од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ по одобрение \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_“.

Свидетелството се издава само на оној приватен ученик кој со успех ги положил сите предмети од класот. Во случај ученик да не положи испит, овој податок се внесува на грбот од свидетелството од поранешниот клас со напомена: „Во време од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ полагал приватен испит за \_\_\_\_\_ клас и истиот не го положил“. Под оваа напомена се ставува печат на училиштето и потпис на директорот.

#### Член 37

Дипломски испит приватен ученик полага на ист начин како и редовен ученик по постојните прописи за овие испити.

## II. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИСПИТИ

#### Член 38

Дополнителен испит во стручните училишта полагаат учениците при премин од гимназија или стручно училиште со поинаков наставен план и програм.

Премин на ученици во стручните училишта е дозволен само во првите две години на школувањето.

#### Член 39

Ученик кој има желба да полага дополнителен испит по одредбите од претходниот член должен е на управата на училиштето во која сака да прејде да поднесе таксирана молба. Во молбата ученикот е должен да го наведе текот на своето школување како и причините поради кои бара премин во тоа училиште. Кон молбата мора да се приложи последното оригинално свидетелство, а по захтев на училиштето во кое се преоѓа, и свидетелствата од претходните класови.

#### Член 40

Молбата за премин по претходниот член редовните ученици ја поднесуваат најкасно до завршетокот на редовниот упис. Во текот на учебната година редовен ученик на едно училиште може да прејде во друго училиште само ако за тоа постојат оправдани причини. За овој премин потребно е одо-

брение од Секретаријатот за просвета на околинскиот народен одбор на чија територија се наоѓа училиштето во кое се бара преминот.

#### Член 41

Ученик полага дополнителен испит за класот што е понизок од оној во кој сака да се упише при преминот.

Кои предмети ќе се полагаат на дополнителниот испит решава наставничкиот совет на школата.

Дополнителни испити можат да полагаат и приватни кандидати под исти услови како и редовните ученици.

Составот на Испитната комисија, текот на практичните, писмените и усмените испити, како и начинот на водењето на записникот е исти како и за приватните испити предвидени со одредбите на овој Правилник. Податоците од записникот за дополнителни испити претседателот на испитната комисија ги внесува во главната книга за приватните и дополнителните испити.

#### Член 42

По завршниот дополнителен испит претседателот на испитната комисија запишува на грбот на свидетелството, со кое ученикот барал премин, следната забелешка: „Ученик на ден \_\_\_\_\_ полагаше дополнителен испит за \_\_\_\_\_ клас на \_\_\_\_\_ (дата) во \_\_\_\_\_ и истиот (не го) го положи со \_\_\_\_\_ успех.“

Оваа забелешка ја заверува директорот на училиштето со свој потпис и училишниот печат.

#### Член 43

Ученик, кој по повраток од странство има желба да продолжи школување во Народна Република Македонија, поднесува молба до Советот за просвета на НРМ, во која наведува досегашно школување и прилага сите оригинални свидетелства кои ги добил во странство. Комисијата за признавање странски свидетелства при Републичкиот совет за просвета определува во кој обем и од кои предмети ученикот е должен да полага дополнителен испит.

#### Член 44

При пријавувањето за полагање дополнителен испит, кандидатот е должен да уплати на управата на училиштето потребен износ на име надоместок по прописите кои важат за приватните ученици.

#### Член 45

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за приватните испити во економските техникуми („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56 год.).

#### Член 46

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето на „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1701  
30 јуни 1958 година  
Скопје

Претседател  
на Советот за просвета на НРМ,  
Пенко Здравковски, с. р.

245.

На основа член 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и точка 1 од Решението за овластување на Југословенската инвестициона банка — Централна за НР Македонија за продолжување конкурсите од 1958 за 1959 година односно за распишување нови конкурси ИС бр. 161 од 12. VII. 1958 година Југословенската инвестициона банка — Централна за НР Македонија донесува

### ДОПОЛНЕНИЕ

#### НА XIII, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 1958 ГОДИНА

Во XIII, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1958 година („Службен весник на НРМ“ бр. 9/58) се внесуваат следните дополненија:

1. По став 3, точка II од XIII конкурс за давање заеми за инвестиции во селското стопанство од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1958 година се додава нов став кој гласи:

„Барања за заем за лозови насади можат да се поднесуваат само за шпалирска конструкција и првенство при одобрувањето на заемите ќе им се даваат на заемобарачите кои ги исполнуваат следните услови:

а) да обезбедуваат поголем принос по единица ха,

б) да им се трошоците по единица производ на 1 кгр. грозје помали.

2. XIII, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1958 година се продолжуваат до 31 декември 1959 година.

3. Првиот срок за поднесување на барањата за заеми по распишаните продолжени конкурси е 1 ноември 1958 година.

4. Првенство за разгледување на барањата за заеми ќе ги имаат барањата поднесени до 1 ноември 1958 година. На барањата за заеми поднесени по истекување на овој срок ќе се одобруваат заеми само доколку преостанат средства по одобрувањето на заемите поднесени до 1 ноември 1958 година.

5. Според овие конкурси нема да се примаат барања за заем под 5,000.000 динари ако се бара заем за реконструкција и проширување на објект односно под 10,000.000 динари ако се бара заем за изградба на нов објект.

6. Поднесените барања во 1958 година по напред наведените конкурси кој само поради недостиг на средства во Републичкиот инвестиционен фонд во 1958 година не можат да бидат одобрени, доколку одговараат на поставените конкурсни услови, ќе се сметаат како поднесени во првиот срок (1 ноември 1958 година) и ќе бидат разгледувани и предлагани

за одобрување заедно со другите барања што ќе бидат поднесени во првиот срок.

Бр. I-1113

29 јули 1958 година

Скопје

#### ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Главен директор,  
**Т. Ивановски**, с. р.

Претседател на Одборот  
за заеми,  
**Бл. Попов**, с. р.

246.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија по поднесената пријава за одобрување основањето и работата на Друштвото на нижите медицински работници на НРМ и на основа чл. 13 буква г) од Законот за здруженијата, собираите и другите јавни скупови, донесе

#### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО НА НИЖИТЕ МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се одобрува основањето и работата на Друштвото на нижите медицински работници на НР Македонија, со седиште во Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Број 10548/1  
17 мај 1958 година  
Скопје

Државен секретар  
за внатрешни работи,  
**М. Мицајков**, с. р.

### Огласен дел

#### ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-13909/1 од 7-VIII-1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Соколовски Благоја, роден на ден 26-III-1934 год. во с. Миладиновци, Скопска околија, од татко Соколовски Ангел и мајка Соколовска, род. Јованова Цвета, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Колевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (139)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-13910/1 од 5-VIII-1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Керимовиќ Максим, роден на ден 15-I-1935 година во с. Витина, Гњиланска околија, од мајка Керимовиќ Марија, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стојановиќ**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (140)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-14366 од 4-VIII-1958

год. ја одобри промената на фамилијарното име на Ѓиковски Христо, роден на 11-III-1922 год. во с. Ми-слешево, Охридска околија, од татко Ѓиковски Раз-ме и мајка Ламбевска Сава, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Дамјановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (142)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-17424 од 16-VIII-1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Дупкароски Владимир, роден на 3-VI-1931 год. во Струга, Охридска околија, од татко Дупкароски Славе и мајка Дупкароска Царева, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ристовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (143)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-14335/1 од 7-VIII-1958 год. ја одобри промената на роденото име на Ча-човски Славе, од град Битола, ул. „Маврово“ бр. 6, роден на ден 10-IV-1953 год. во Битола, од роди-тели: татко Чачовски Јосиф и мајка Чачовска, род. Накова Елена, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Љупчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (144)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-17199/1 од 27-VIII-1958 год. ја одобри промената на роденото име на Кум-барацки Ана, родена на 4-III-1931 година, во град Скопје од татко Кумбарацки Емин и мајка Кумба-рацки, род. Огњановска Цвета, така да во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Анета**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (150)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-14336/1 од 6-VIII-1958 год. ја одобри промената на роденото име на Пар-нара Томислав од град Битола, роден на ден 26-VII-1954 год. во Белград, од мајка Гргуриќ Магда, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Никола**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (151)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-14344/1 од 6-VIII-1958 год. ја одобри промената на роденото име на Вел-ков Јован, роден на 2-I-1941 год. во град Скопје, од татко Велков Ангел и мајка Анастасија, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Ванчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (146)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-14367 ја одобри про-мената на личното име Сејдиновски Азис, роден на 1-II-1933 год. во с. Лабуништа, Охридска околија, од татко Џемилоски Сејдин и мајка Умеѓул, така да во иднина личното име ќе му гласи **Велиоски Изет**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (147)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-17202/2 од 28-VIII-1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Трпевски Јованче, роден на 4-I-1927 година, во с. Ракотинци, Скопска околија, од татко Трпевски Боне и мајка Трпевска Мара, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Петровски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (148)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-14053/1 од 5-VIII-1953 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Јовчевик Игњат, роден на ден 20-XII-1926 год. во село Уланци, Титоввелешка околија, од татко Јов-чевик Данило и мајка Павлина, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ивановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (149)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-18005 од 28-VIII-1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Источки Бојан, роден на 8-IV-1929 год. во с. Болно, Охридска околија, од татко Михајло и мајка Панда така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Тасевик**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (154)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-18161/1 од 28-VIII-1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Мурсељ Неки, роден на 11-VIII-1934 год. во град Скопје, од татко Хајдар и мајка Незакет, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Нуре-динов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (155)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-18162/1 од 28-VIII-1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Крстевски Славко, роден на 9-X-1932 год. во с. Дре-нок, Охридска околија, од татко Крстевски Крсто и мајка Тодора, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Трајановски**.

Промената се протегнува и на малолетното му дете Душко, родено на 21-VII-1958 год. во Скопје.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (158)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-21291/1 од 6-IX-1958 год. ја одобри промената на личното име на Мал-чева Славјанка, родена на 27-VI-1938 год. во с. Бла-тец, Штипска околија, од татко Малчев Јордан и мајка Димитрова Марија, така да во иднина лич-ното име ќе ѝ гласи **Иванова Славка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (159)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—21273/1 од 6-IX-1958 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Стојковски Петар, роден на ден 14-I-1931 год. во град Скопје, од татко Стојковски Панко и мајка Илинка, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Перковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (162)

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Костадин П. Мастулов, од Скопје, ул. „Индустриска“ бр. 29, има поднесено тужба за утврдување на брак, против Лефтерија Ат. Гогова, од с. Трапино, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Лефтерија А. Гогова во срок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да ја соопшти на судот својата сегашна точна адреса или се јави лично. Во противен случај ќе ѝ биде определен привремен старател, кој на расправата ќе ја застапува на нејзини разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 467/58. (130)

Костадина (Коста) Костова Панајотова, од Скопје, подаде тужба за утврдување на брак, против Георги Кујунџов, бивш жител на град Солун — Грција, а сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Георги Кујунџов, бивш жител на град Солун — Грција, во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да ја соопшти на судот својата точна адреса или се јави лично. Во противен случај, ќе му биде определен привремен старател, кој на расправата ќе го застапува на негови разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1126/57. (131)

Лонде Д. Поп Николов, од Горче Петров, ул. „Нов живот“ бр. 8, подаде тужба за утврдување на брак, против Василка Ј. Поп Николова, од с. Биралци, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Василка Ј. Поп Николова, во срок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да ја соопшти на судот својата сегашна точна адреса или се јави лично. Во противен случај ќе ѝ биде назначен привремен старател, кој на расправата ќе ја застапува на нејзини разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 481/58. (132)

Шасине Бари Селман, од Скопје ул. „70“ бр. 11, подаде тужба за бракоразвод, против Селман Емин Бари, порано од Скопје, а сега во неизвесност.

Се повикува тужениот селман Бари, од Скопје, а сега во неизвесност, во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да ја соопшти на судот својата точна адреса или се јави лично. Во противен случај ќе му биде определен привремен старател, кој на расправата ќе го застапува на негови разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 779/58. (136)

Владо Александров Миладинов, од с. Романовци — Кумановска околија, подаде тужба за утврдување постоење на договор за купопродажба, против Фетија Исмаила Бектеши, од с. Романовце, а сега во неизвесност.

Се повикува тужената Фетија Исмаили Бектеши, од с. Романовци, а сега во неизвесност, во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да ја соопшти на судот својата точна адреса или се јави лично. Во противен случај ќе ѝ биде определен привремен старател, кој на расправата ќе ја застапува на нејзини разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 82/56. (141)

### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Цемиле Раиф Агдинова, од с. Мецитлија, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот, против Ајдиновски Раиф, од с. Мецитлија, а сега во неизвесност.

Бидејќи тужениот Раиф е во неизвесност и со непозната адреса се повикува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде определен застапник по званична должност.

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 257/58. (125)

Крстевски Сотиров Ставре, од Крушево, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот, против Крстевска Ставрева Елисавета, од с. Ковач, а сега во неизвесност.

Бидејќи тужената Елисавета е во неизвесност и со непозната адреса, се повикува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај ќе ѝ биде определен застапник по званична должност.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 136/57. (133)

## РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 3158/1 од 21-V-1958 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 8, рег. бр. 8 установата под назив: **Секција за подигање и узгој на канадска топола и други топоволи култури**, со седиште во Титов Велес. Предмет на работењето на установата е: а) подигање, негување, уредување, заштита и правилно користење на подигнатите топоволи култури; б) подигање на појаси со канадски тополи на бреговите на реката Вардар; и в) ползување и подигање на други топоволи култури за своите потреби.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на Титоввелешка околија — Титов Велес бр. 3325 од 17-IV-1958 год.

Установата ќе ја потпишува и застапува инж. Димитар Богатинов, кој го заменува директорот.

# Службен весник на НРМ

## РАСПОЛАГА СО СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:

	Цена
1) Збирка на републички прописи за прекршоци — со појасненија — уредиле и коментирале Димитар Стојчев и Мирослав Тодоровски — издание 1958 — —	320 дин.
2) Советите и управните органи на народните одбори од д-р Александар Христов — издание 1956 — — — — — — — — — — — — — — —	210 дин.
3) Закон за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание — издание 1958 — — — — — — —	80 дин.
4) Закон за избор и отповикување одборници на народните одбори со обрасци — издание 1957 — — — — — — — — — — — — — — —	110 дин.
5) Новиот Устав на Народна Република Македонија — издание 1953 — — —	45 дин.
6) КОМПЛЕТИ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“:	
— за 1947 година — — — — — — — — — — — — — — —	240 дин.
— за 1951 година (30) — — — — — — — — — — — — — — —	350 дин.
— за 1952 година (23, 31) — — — — — — — — — — — — — — —	560 дин.
— за 1953 година (2) — — — — — — — — — — — — — — —	600 дин.
— за 1957 година (1, 2, 8) — — — — — — — — — — — — — — —	1000 дин.

Порачките ги прима администрацијата на „Службен весник на НРМ“ — Скопје. Парите да се испраќаат на жиро сметка 802-11/1-698.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на Титоввелешка околија — Титов Велес.

Бр. 3158/1—1958 год. од Одделението за стопанство на НО на општината Титов Велес. (671)

На основа решението на Одделението за општа управа на НО на општината Струга бр. 05—5032/1 од 7-V-1958 год., а во врска со решението бр. 6370/1956 год. во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 14—15, рег. бр. 6 Станицата за унапредување на лозарството во Охридска околија, со седиште во Струга, се запишани следните измени:

- 1) орган надлежен за работите, задачите и управувањето со установата е НО на Охридска околија — Охрид, преку неговиот Совет за стопанство, — управниот одбор на установата како колективен орган на управувањето, и
- управникот на установата земјоделскиот техничар Тоде Трпески;

2) застапувањето и потпишувањето на установата ќе го врши управникот на установата — земјоделскиот техничар Тоде Трпески.

Бр. 05—5032/1—1958 год. од Одделението за општа управа на НО на општината — Струга. (575)

### СОДРЖИНА

	Страна
244. Правилник за приватните и дополнителните испити во стручните школи — —	465
245. Дополнение на XIII, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1958 година — —	469
246. Решение за одобрување основањето и работата на Друштвото на нижите медицински работници во Народна Република Македонија — — — — — — — — — —	469